



Република Северна Македонија
ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНА СТРУМИЦА
ул. "Сандо Масев" бр.1 2400 Струмица Македонија



центра: 034-348-030, кабинет: 348-026, факс 320-544
www.strumica.gov.mk gradonacalnik@strumica.gov.mk

Градоначалникот на Општина Струмица :
ОБЈАВУВА

Издавање на Б Интегрирана еколошка дозвола на АГРОПРОИЗВОД увоз – извоз КАМЕНОЛОМ СКРКА Рич Белотино Струмица- Инсталација за ископ, дробење и сеење на минерални суровини

Врз основа на член 113, член 122 став 4 од Законот за заштита на животната средина (Сл. весник на Р.М. бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/08, 83/2009, 48/2010, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16, 99/18 и Сл. весник на Р.С.М. бр. 89/22), Градоначалникот на општина Струмица издаде Б Интегрирана еколошка дозвола на операторот АГРОПРОИЗВОД увоз – извоз КАМЕНОЛОМ СКРКА Рич Белотино Струмица.

Подносител на барањето:

АГРОПРОИЗВОД увоз – извоз КАМЕНОЛОМ СКРКА Рич Белотино Струмица- Инсталација за ископ, дробење и сеење на минерални суровини.

Адреса на подносителот:

Рич-Белотино бб Струмица

Контакт лице:

Митко Крмзов

Категорија на инсталацијата:

3. Прилог2

3. Индустија на минерали

3.2 Инсталации за ископ, дробење, мелење, сеење, загревање на минерални суровини (Сл.весник 89/05):

Вид на активности:

Инсталација за ископ, дробење и сеење на минерални суровини.

Целокупната документација содржана во барањето, програмата за подобрување на активностите за заштита и унапредување на животната средина кои ќе бидат спроведени од страна на оваа инсталација ќе бидат достапни за заинтересираната јавност во рок од 30 дена од денот на објавувањето на Дозволата во дневен весник Нова Македонија и на web страната на Општина Струмица www.strumica.gov.mk, во Одделението за заштита на животната средина во просториите на ДОМ на АРМ во Струмица, секој работен ден од 08.00-16.00 часот
Контакт телефон : 075/395-914.

Изготвил: Верица Танушева Георгијевска

Одобрил: Томислав Андреев

Потврдил: Никола Годев

Датум: 03.08.2022 год.

Струмица

Градоначалник
на Општина Струмица
Костадин Костадинов